

**0Презентација на проектни идеи за развој на прекуграницниот регион во рамките на
ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекуграницна соработка меѓу Република Бугарија
и Република Северна Македонија 2021-2027 година**

Почитувани партнери,

Во следните седум години Европската Унија ќе го прошири финансирањето на проекти кои доаѓаат од локалните заедници. Овој територијален пристап, познат како „одоздола нагоре“, е длабоко вграден во програмата за прекуграницна соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027 година, каде што половина од буџетот се насочува за вакви проекти.

Нивната имплементација на програмата ќе се заснова на Интегрирана територијална стратегија (ИТС) на регионот на прекуграницна соработка.

Стратегијата има за цел да ги поддржи идеите на локалните претприемачи, институции и организации за интегриран развој на територијата, земајќи ги предвид заедничките предизвици со кои се соочуваат двете страни на границата.

Поддршката за ИТС се концентрира на две цели: (1) Зголемување на конкурентноста и подобрување на деловното опкружување и (2) Надминување на сезонската туристичка индустрија.

Многу важен аспект од имплементацијата на ИТС е потребата да се изгради силна врска помеѓу финансираниите проекти и целите на стратегијата.

Во таа насока, ве повикуваме вас и вашите членови да презентирате проектни идеи и решенија за кои верувате дека можат да го трансформираат прекуграницниот регион во посакувано место за живот и инвестиции.

Кога ќе ја представувате вашата идеја, треба да ги земете предвид следните фактори:

- Поднесувањето на проектна идеја во оваа фаза не гарантира зелено светло за финансирање;
- Крајниот рок за потпишување на договори во рамки на програмата е 31 Декември 2027 година.

- Индикативниот вкупен буџет на ИТС е 13,7 милиони евра, поделен во следните две тематски области:

- ✓ *Развој на конкурентноста во прекуграницата област (технологичка модернизација, ажурирање на знаењата и вештините (зелена и дигитална транзиција), развој и реализација на производи) – 20% од буџетскиот удел на ИТС;*
- ✓ *Развој на туристичка индустрија во прекуграницата област (мобилност, поврзување, инфраструктура од мал обем, нови или подобрување на постоечки туристички производи во текот на целата година). Стратегијата не поставува ограничувања во подсекторот за туризам) – 80% од буџетскиот удел на ИТС.*

Критична компонента на вашата проектна идеја е потребата таа да биде изградена на широко партнерство со локалните организации од која било страна на границата со јасен акцент на мерливи прекуграницни придобивки и ефекти.

Поднесените проектни идеи ќе се користат како основа за поставување на листа на операции (тематски групирани проектни идеи) кои ќе ја поткрепат имплементацијата на ИТС.

Ова се критериумите според кои добиените проектни идеи тематски ќе се анализираат/групираат во операции:

- Прекуграничен ефект на проектната идеја, постигнат како резултат на широко и мултисекторско партнерство;
- Јасни врски на проектната идеја со целите и мерките поставени во Стратегијата;
- Кореспонденција помеѓу потребните ресурси и временската и буџетската рамка на Стратегијата

За остварување на целите на оваа кампања, ќе бидат организирани работилници во секој од програмските региони каде што заинтересираните претпријатија, организации и сите видови институции ќе можат да земат учество и да добијат одговори на сите прашања што може да ги имаат во врска со актуелната кампања за прибирање проектни идеи.

Собирањето на сите чинители од прекуграничниот регион на едно место може да поттикне и овозможи силна мотивација и инспирација за формирање активна заедница која навистина прави разлика во прекуграничниот регион.

Учаството на работилниците треба да биде потврдено. Секоја работилница се очекува да трае околу 2 часа.

Работилниците во Република Бугарија ќе се одржат онлайн, на 17 и 18 Ноември 2021 година, со почеток во 15:00 часот, а домаќин ќе биде Националниот центар за регионален развој.

Работилниците во Република Северна Македонија ќе се одржат онлайн, на 22, 24 и 25 Ноември 2021 година, со почеток во 13:00 часот, а домаќини ќе бидат Министерството за локална самоуправа и Заедничкиот технички секретаријат - ИПА БГ-МК - Антена Струмица.

Учесниците кои сакаат да се приклучат на онлайн работилниците во Бугарија треба да испратат е-пошта на office@ncrdhp.bg најдоцна 2 дена пред состанокот и ќе добијат Webex врска за работилницата.

Учесниците кои сакаат да учествуваат на работилниците на територијата на Република Северна Македонија треба да испратат е-пошта на Consultations_ITS21@hotmail.com, најдоцна 2 дена пред закажаниот состанок.

Ве молиме, накратко презентирајте ја вашата проектна идеја со одговор на четири кратки прашања [овде](#). Крајниот рок за достава на прашалникот е 10 Декември 2021 година.

Со нетрпение очекуваме да го видиме нашиот прекуграницен регион како соработува и цути!

Со почит,

Управувачки и Национален орган на програмата ИНТЕРРЕГ ИПА ПГС меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027 година